

Службен весник

на Република Македонија

Број 184

26 октомври 2015, понеделник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5153. Решение за назначување на Национален координатор за авторизација во системот за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош – ИПА II	2	5161. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	14
5154. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	2	5162. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	14
5155. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ - Битола.....	2	5163. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	14
5156. Објава од Министерството за надворешни работи.....	2	5164. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	14
5157. Правилник за единствениот европски број за итни повици “112“	3	5165. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	15
5158. Правилник за дополнување на Правилникот за запишување на инфраструктурните објекти.....	6	5166. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	15
5159. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите	6	5167. Програма за изменување и дополнување на Програмата за полагање на стручен испит за стекнување на звање овластен државен ревизор.....	15
5160. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .	7	5168. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец септември 2015 година	16
		Огласен дел	1-64

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5153.

Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), а во врска со членовите 10 и 11 од Законот за ратификација на Рамковната спогодба меѓу Република Македонија застапувана од страна на Владата на Република Македонија и Европската комисија за постапките за спроведување на финансиската помош од Унијата за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА АВТОРИЗАЦИЈА ВО СИСТЕМОТ ЗА ИНДИРЕКТНО УПРАВУВАЊЕ СО ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ – ИПА II

1. За Национален координатор за авторизација во системот за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош - ИПА II се назначува Сузана Пенева, државен советник во Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10473/1
20 октомври 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5154.

Врз основа на член 91 став 3 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014, 44/2014, 113/2014, 56/2015, 129/2015, 147/2015 и 154/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 октомври 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија се именува Влатко Поповски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 10844/1
18 октомври 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5155.

Врз основа на член 58 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013, 41/2014 и 146/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13 октомври 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ „МИРКА ГИНОВА“ - БИТОЛА

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ - Битола се разрешуваат:

- Ѓорѓи Ѓорѓиевски,
- Петар Чаловски и
- Маја Ристевска.

2. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ - Битола се именуваат:

- Горан Степановски,
- Маја Ристевска и
- Христијан Босилковски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 10857/1
13 октомври 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

5156.

ОБЈАВА

Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за економска, научна и техничка соработка, склучен во Букурешт на 6 октомври 2011 година, ратификуван од Собранието на Република Македонија на 20 март 2012 година и објавен во Додаток на „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2012, којшто е ратификуван и од романска страна, согласно член 8 од предметниот Договор, стапи во сила на 15 септември 2015 година.

13 октомври 2015 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Попоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

5157.

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3, а во врска со член 117 став (6) од Законот за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на 22.9.2015 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ БРОЈ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ „112“

Член 1

Предмет

Со овој правилник се пропишува начинот и условите за користење на единствениот европски број за итни повици “112“, техничките и другите барања за операторите кои обезбедуваат започнување на повик до броеви од Планот за нумерација во врска со исполнувањето на обврските кон телото надлежно за примање на повици кон единствениот европски број за итни повици “112“, мерењето на квалитетот на услугата за итни повици “112“, како и начинот и условите за спроведување на привремено и трајно исклучување на претплатничката или корисничката терминална опрема во случај на утврдена злоупотреба на повици кон броевите на службите за итни повици и единствениот европски број за итни повици “112“.

Член 2

Поими и нивно значење

Во смисла на овој правилник, одредени поими го имаат следното значење:

1. Број 112 е единствен европски број за итни повици утврден со Законот за електронските комуникации и Планот за нумерација;

2. Пристапен вод до телото надлежно за примање на повици кон единствениот европски број за итни повици “112“ (во понатамошниот текст - Надлежно тело) е телекомуникациски вод помеѓу пристапната точка во телекомуникациската мрежа и Надлежното тело;

3. Пријава на дефект е пријава за прекин или нарушен квалитет на услугата предизвикан од дефект во јавната електронска комуникациска мрежа на операторот или во друга јавна електронска комуникациска мрежа поврзана со таа мрежа, а која е примена од

надлежната служба на операторот за поврзување на крајниот корисник со јавна телефонска мрежа, но не се однесува на дефектите на претплатничката инсталација или претплатничката терминална опрема;

4. Зачестеност на дефекти по пристапен вод до Надлежното тело е процентуален удел на правилно пријавените дефекти на пристапниот вод до Надлежното тело во определен период во однос на вкупниот број на пристапни водови до Надлежното тело во тој период.

5. Удел на неостварени повици на бројот 112 е процентуален удел на неостварени повици кон бројот 112 во вкупниот број на сите повици упатени кон бројот 112 во определено време;

6. Време на отстранување на дефект на пристапниот вод до Надлежното тело е време мерено во часови и минути, кое што ќе помине од моментот на прием на правилно пријавен дефект на пристапниот вод до Надлежното тело, до моментот на отстранување на дефектот;

7. Време на воспоставување на врска со бројот 112 е време мерено во секунди, со точност од една десетинка од секундата, која ќе помине од моментот кога јавната комуникациска мрежа ги примила сите податоци потребни за воспоставување на врската со бројот 112, до моментот кога повикувачот ќе добие сигнал на зафатеност, сигнал на повик или сигнал на јавување.

Член 3

Начин и услови за користење на единствениот европски број за итни повици 112

(1) Операторите треба да им овозможат на корисниците на јавни комуникациски услуги, вклучително и на крајните корисници на јавни телефонски говорници бесплатен пристап до бројот 112, како и до постоечките броеви на службите за итни повици, што опфаќа и бесплатно пренасочување на тие броеви на други телефонски броеви кои службите за итни повици ги користат.

(2) Бесплатниот пристап од ставот (1) од овој член треба да биде овозможен 24 часа секој ден во неделата и тоа од било кој телефонски апарат, вклучувајќи ги и сите јавни телефонски говорници.

(3) Листата на постоечките броеви од ставот (1) од овој член, кои ги користат службите за итни повици, е составен дел на стандардните оперативни постапки/активности кои ги пропишува одговорното лице на Надлежното тело.

(3) Операторите треба на Надлежното тело, без надоместок, да му ги доставуваат сите податоци со кои што располагаат за остварениот телекомуникациски сообраќај кон бројот 112, што особено ги опфаќа податоците за името и презимето или називот на повикувачот, повикувачкиот телефонски број, времето на повикот, времето на траење на повикот, како и местото (локацијата) од каде што е упатен повикот и тоа веднаш по проследување на повикот кон бројот “112“.

(5) Податоците од ставот (4) од овој член му се доставуваат на надлежното тело на начин, во облик и во рокови утврдени согласно стандардните оперативни постапки од ставот (3) од овој член. Надлежното тело со добиените податоци дефинирани во ставот (4) од овој член, треба да постапува согласно посебните прописи за заштита на личните податоци.

(6) Податоците за локацијата од каде што е упатен повикот од ставот (4) на овој член опфаќаат податоци за геокодираната локација на повикувачот во фиксна или мобилна јавна електронска комуникациска мрежа и треба да бидат доставувани во реално време.

(7) Податоците за повикувачките телефонски броеви од ставот (4) од овој член, се доставуваат до Надлежното тело и во случај кога телефонскиот број е прикриен.

(8) Операторите се одговорни за правилно постапување со повиците кои се упатени кон бројот 112, во рамките на техничките можности на своите електронски комуникациски мрежи во согласност со кои, треба да обезбедат телекомуникацискиот сообраќај остварен со пренасочување на повиците дефинирани во ставот (1) од овој член, дополнително не создаде оптоварување на комуникациите на Надлежното тело.

(9) Операторите треба да обезбедат можност за пријавување на пречки и дефекти на пристапниот вод до Надлежното тело во текот на 24 часа секој ден во неделата.

(10) Операторите треба да обезбедат редувантни водови за секој пристапен вод кон локациите на Надлежното тело, и во случај на утврдување на пречки или дефекти дефинирани во ставот (9) од овој член, треба да обезбедат пренасочување на повикот кон бројот 112.

(11) Утврдувањето и отстранувањето на пречките и дефектите од ставот (9) од овој член имаат предност во однос на утврдувањето и отстранувањето на сите други видови на пречки и дефекти во јавната електронска комуникациска мрежа на операторот.

Член 4

Употреба на постоечките броеви на службите за итни повици

Пристапот до службите за итни повици во Република Македонија, продолжува да се реализира и по пат на веќе постоечките повикувачки броеви на службите за итни повици (192, 193, 194, 195 итн), освен доколку со посебен акт или одлука, не е поинаку одредено.

Член 5

Квалитет на услугата

(1) Параметрите на квалитетот на услугата при повикување на бројот 112, треба да опфаќаат:

- Зачестеност на дефекти по пристапен вод до Надлежното тело;

- Време на отстранување на дефект на пристапниот вод до Надлежното тело;

- Удел на неостварени повици кон бројот 112;

- Време на воспоставување на врска со бројот 112;

(2) Со помош на стандардните оперативни постапки и активности од член 4 став (3) од овој правилник, можат да се утврдат и дополнителни параметри на квалитет на услугата повикување на бројот 112, освен податоците дефинирани во ставот (1) од овој член.

(3) Операторите треба да достават до Агенцијата, најдоцна до 1ви март секоја година, годишни извештаи за вредностите на параметрите на квалитет на услугата од ставовите (1) и (2) од овој член, кои се измерени на начин и согласно постапката утврдена со ETSI дел EG 201 769-1 а се однесуваат на претходната календарска година.

(4) Параметрите на квалитет на услугата од ставот (1) од овој член, не треба да ги поминат следните гранични вредности:

- Зачестеноста на дефектите по пристапниот вод до Надлежното тело да не е поголема од 5% годишно по оператор, поединечно;

- Времето на отстранување на дефект по пристапен вод до Надлежното тело да не е поголемо од 4 часа за отстранување на 80% од тие дефекти на годишно ниво по оператор, поединечно;

- Уделот на неостварени повици кон бројот 112 да не е поголем од 5% на годишно ниво, доколку е тоа технички остварливо;

- Времето на воспоставување на врска со бројот 112 да биде во просек од 4 секунди на годишно ниво по еден повик, при што 95% од воспоставените врски треба да бидат остварени во време кое е пократко од 8 секунди.

(5) Годишните извештаи на сите оператори од ставот (3) од овој член, Агенцијата ги објавува на својата веб страна, а по потреба и на друг соодветен начин на објавување.

(6) Агенцијата има право да ги провери вредности-те на параметрите на квалитет на услугата доставени во извештаите од ставовите (3) и (6) од овој член.

Член 6

Информирање на корисниците на услугата

Агенцијата во соработка со Надлежното тело на соодветен и јавно достапен начин ги известува и запознава граѓаните за целта и начинот на користење на броевите на службите за итни повици и на единствениот европски број за итни повици 112.

Член 7

Утврдување на злоупотреба на повик кон броевите на службите за итни повици или кон бројот 112

(1) Злоупотреба на повик кон броевите на службите за итни повици или кон бројот 112 има во случаите кога се остварува повик кон броевите на службите за итни повици или кон бројот 112 со кој лажно се известува или информира (јавува) за непостоечки итен случај или закана, кога повикот не е поврзан со некој итен случај во кој е загрозен човечки живот, здравјето на луѓето, имотите или околината, а кој повикувачот упорно продолжува да го остварува и покрај опомената на лицето-оператор на Надлежното тело.

(2) Злоупотребата на повик кон броевите на службите за итни повици или кон бројот 112 ја утврдува лицето-оператор на Надлежното тело.

(3) Доколку надлежното тело утврди дека претплатникот или корисникот на услугата за прв пат направил злоупотреба на повици кон броевите на службите за итни повици и кон бројот 112, по налог на надлежното тело неговата терминална опрема привремено ќе се исклучи од електронската комуникациска мрежа и тоа во траење од седум дена, со тоа што исклучениот претплатник или корисник треба да има можност на примање на дојдовни повици во периодот кога е исклучен.

Член 8

Начин и услови за спроведување привремено и трајно исклучување на претплатничка или корисничка терминална опрема

(1) Во случај на утврдена злоупотреба на повици кон броевите на службите за итни повици и кон бројот 112, согласно членот 8 од овој правилник, Над-

лежното тело доставува писмено барање до соодветниот оператор привремено или трајно да ја исклучи од електронската комуникациска мрежа терминалната опрема на претплатникот или корисникот на услугата, за кој е утврдено дека направил злоупотреба на овие повици.

(2) Операторот треба да постапи по барањето од ставот (1) на овој член во рок од осум дена од денот на приемот на истото и да го извести Надлежното тело дека е постапено по барањето.

(1) Доколку се утврди дека претплатникот или корисникот на услугата за прв пат направил злоупотреба на повици кон броевите на службите за итни повици и кон бројот 112, неговата терминална опрема привремено ќе се исклучи од електронската комуникациска мрежа и тоа во траење од седум дена, со тоа што исклучениот претплатник или корисник треба да има можност на примање на дојдовни повици во периодот кога е исклучен.

(3) Доколку се утврди дека претплатникот или корисникот на услугата повторно направил злоупотреба на повиците кон службите за итни повици или кон бројот 112, неговата терминална опрема привремено ќе се исклучи од електронската комуникациска мрежа во траење од 30 дена, со тоа што исклучениот претплатник или корисник треба да има можност на примање на дојдовни повици во периодот кога е исклучен.

(4) Доколку се утврди дека и по истекот на периодот од ставот (3) од овој член истиот претплатник или корисник на услугата повторно направил злоупотреба на повик кон броевите на службите за итни повици или кон бројот 112, неговата терминална опрема трајно ќе се исклучи од електронската комуникациска мрежа, а претплатничкиот договор со операторот ќе се раскине.

(5) Надлежното тело води евиденција за постапките покренати во случај на злоупотребување на повик кон броевите на службите за итни повици или кон бројот 112.

(6) Примената на мерките од ставовите (2), (3) и (4) од овој член не ја исклучуваат одговорноста на претплатникот или корисникот на услугата во согласност со општите прописи за прекршочната и казнената одговорност.

Член 9

Надзор

Надзор над квалитетот на услугата за повик кон бројот 112 врши Агенцијата, во согласност со Законот за електронските комуникации и овој правилник.

Член 10
Завршни одредби

(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила, овој Правилник ќе биде објавен и на веб-страницата на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 0201-3663/2
22 септември 2015 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ**

5158.

Врз основа на член 188 и член 215 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15 и 153/15), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ
ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Правилникот за запишување на инфраструктурните објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 64/14, 183/14, 56/15 и 147/15), во член 15 став (4) по зборовите: „одобрение за градење“ се додаваат зборовите: „/решение за изведување на градбата, односно поставување на опремата“.

Во ставот (5) по зборовите: „со одобрението за градење“ се додаваат зборовите: „/решението за изведување на градбата, односно поставување на опремата“.

Член 2

Во член 19 став (1) по зборовите: „правосилното одобрение за градење на инфраструктурен објект“ се додаваат зборовите: „/решение за изведување на градбата, односно поставување на опремата“.

Во ставот (2) по зборовите: „правосилно одобрение за градење“ се додаваат зборовите: „/решение за изведување на градбата, односно поставување на опремата“.

Член 3

Во член 20 став (2) по зборовите: „од приложеното одобрение за градење“ се додаваат зборовите: „/решение за изведување на градбата, односно поставување на опремата“.

Член 4

Во член 21 став (1) по зборовите: „со одобрението за градење“ се додаваат зборовите: „/решението за изведување на градбата, односно поставување на опремата“.

Член 5

Во член 22 по зборовите: „за издавање на правосилното одобрение за градење“ се додаваат зборовите: „/решение за изведување на градбата, односно поставување на опремата“.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-5087/4
21 октомври 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

5159.

Врз основа на член 215 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15 и 153/15), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Во Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ број 151/13, 8/15, 132/15, 147/15 и 156/15), членот 31 се менува и гласи:

„(1) При одржување на катастарот на недвижностите по пријава на органот надлежен за издавање на одобрение за градење /решение за изведување на градбата, односно поставување на опремата, се предбележува правото на сопственост и подоблиците на

правото на сопственост (сосопственост и заедничка сопственост) на зграда и посебен дел од зграда, како и правото на сопственост на заедничките делови на зградата кои се во функција на посебниот дел од зградата, на другите објекти и на инфраструктурните објекти, кога се во фаза на градба, со запишување на податоци за лицата кои имаат право на градење согласно со одобрението за градење/решението за изведување на градбата, односно поставување на опремата и податоци за зградите, посебните и заедничките делови од згради преземени од основниот проект заверен од надлежен орган.

(2) Кон пријавата од ставот (1) на овој член надлежниот орган доставува правосилно одобрение за градење/решение за изведување на градбата, односно поставување на опремата, основен проект заверен од надлежен орган согласно со Законот за градење и доказ за платен надоместок за предбележувањето.“

Член 2

Во член 32 став (3) по зборовите: „одобрение за градење“ се додаваат зборовите: „/решение за изведување на градбата, односно поставување на опремата“,“.

Во ставот (4) по зборовите: „одобрение за градење“ се додаваат зборовите: „/решение за изведување на градбата, односно поставување на опремата“.

Член 3

Во член 33 став (1) по зборовите: „одобрението за градење“ се додаваат зборовите: „/решението за изведување на градбата, односно поставување на опремата“.

Член 4

Во член 34 по зборовите: „сврзани со одобрението за градење“ се додаваат зборовите: „/решението за изведување на градбата, односно поставување на опремата“, а по зборовите: „правосилното одобрение за градење“ се додаваат зборовите: „/решение за изведување на градбата, односно поставување на опремата“.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-12672/4
21 октомври 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

5160.

Врз основа на член 251-а став (4) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15 и 153/15), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

(1) Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Прекршочниот платен налог за правно лице, односно трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице, односно трговецот поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-16153/1
21 октомври 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.



Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности

Прилог 1

Бр. _____
Датум _____ 20____ година
во _____ часот

Организациона единица:

Врз основа на член 251 став (4) од Законот за катастар на недвижности се издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

Правна квалификација на прекршокот, место и време на сторување на прекршокот

Име и
презиме

Адреса

Единствен матичен број

Број и датум на издавање на патна исправа, држава доколку сторителот е странско лице,

Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност _____, за сторен прекршок од член _____ од Законот за катастар на недвижности, по Записник број _____ од _____ на организациона единица _____, во рок од осум дена.

Уплатата на глобата да се изврши на образец ПП 50 на Буџет на Република Македонија-Агенција за катастар на недвижности (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 1000000000630-95 (сметка), 2100100450-787-11 (сметка на буџетски корисник-единка корисник), 725939-20 (приходна пифра и програма).

Оригиналниот налог за јавни приходи со кој е извршено плаќањето на глобата сторителот е должен да го достави до организационата единица _____, најдоцна до _____ година.



Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности

Правна поука: Сторителот на прекршокот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на платниот налог ќе плати само половина од изречената глоба за сторениот прекршок. Ако сторителот не ја плати глобата во определениот рок овластеното службено лице при Агенцијата за катастар на недвижности ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежната Прекршочна комисија.

М.П.

Име, презиме и потпис на сторителот на прекршокот

Име, презиме и потпис на овластено
службено лице



Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности

Прилог 2

Бр. _____
Датум _____ 20____ година
во _____ часот

Организациона единица:

Врз основа на член 251 став (4) од Законот за катастар на недвижности се издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице, односно трговец поединец)

Правна квалификација на прекшокот, место и време на сторување на прекшокот

ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ, ОДНОСНО ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ, ОДНОСНО ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ

Име, татково име и презиме		ЕМБГ
Датум, место, држава на раѓање и државјанство	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на патна исправа	Датум и место на издавање на патната исправа	Орган кој ја издал патната исправа

**Република Македонија**
Агенција за катастар на недвижности

Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност _____, за сторен прекршок од член _____ од Законот за катастар на недвижности, по Записник број _____ од _____ на организациона единица _____, во рок од осум дена.

Уплатата на глобата да се изврши на образец ПП 50 на Буџет на Република Македонија-Агенција за катастар на недвижности (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 1000000000630-95 (сметка), 2100100450-787-11 (сметка на буџетски корисник-единка корисник), 725939-20 (приходна шифра и програма).

Оригиналниот налог за јавни приходи со кој е извршено плаќањето на глобата сторителот е должен да го достави до организационата единица _____, најдоцна до _____ година.

Правна поука: Сторителот на прекршокот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на платниот налог ќе плати само половина од изречената глоба за сторениот прекршок. Ако сторителот не ја плати глобата во определениот рок овластеното службено лице при Агенцијата за катастар на недвижности ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежната Прекршочна комисија.

М.П

Име, презиме и потпис на сторителот на прекршокот_____
Име, презиме и потпис на овластено
службено лице



Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности

Прилог 3

Бр. _____
Датум _____ 20 _____ година
во _____ часот

Организациона единица:

Врз основа на член 251 став (4) од Законот за катастар на недвижности се издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорно лице во правното лице, односно трговец поединец)

Правна квалификација на прекршокот, место и време на сторување на прекршокот

Лични податоци за одговорното лице во правното лице, односно трговец поединец:

Име и презиме _____
Адреса _____
Единствен матичен број _____
Број и датум на издавање на патна исправа, држава доколку сторителот е странско лице, _____

Податоци за правното лице, односно трговецот поединец во кое е одговорно лице:

Назив _____
Седиште _____
Единствен даночен број _____

Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност _____, за сторен прекршок од член _____ од Законот за катастар на недвижности, по Записник број _____ од _____ на организациона единица _____, во рок од осум дена.

Уплатата на глобата да се изврши на образец ПП 50 на Буџет на Република Македонија-Агенција за катастар на недвижности (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 1000000000630-95 (жиро сметка), 2100100450-787-11 (сметка на буџетски корисник-единка корисник), 725939-20 (приходна шифра и програма).



Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности

Оригиналниот налог за јавни приходи со кој е извршено плаќањето на глобата сторителот е должен да го достави до организационата единица _____, најдоцна до _____ година.

Правна поука: Сторителот на прекршокот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на платниот налог ќе плати само половина од изречената глоба за сторениот прекршок. Ако сторителот не ја плати глобата во определениот рок овластеното службено лице при Агенцијата за катастар на недвижности ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежната Прекршочна комисија.

МП

Име, презиме и потпис на сторителот на прекршокот

Име, презиме и потпис на овластено

службено лице

5161.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 6.10.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бродец која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бродец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Бродец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-15526/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

5162.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 8.10.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чичево која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чичево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Чичево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0918-15630/1
8 октомври 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

5163.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 8.10.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Лисиче која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Лисиче, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Долно Лисиче.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0918-15631/1
8 октомври 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

5164.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 8.10.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Лисиче-Вон-град која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Лисиче-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Долно Лисиче-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0918-15632/1
8 октомври 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

5165.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 8.10.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Синѓелик-3 која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Синѓелик-3, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Синѓелик-3.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0918-15633/1

8 октомври 2015 година
СкопјеДиректор,
Славче Трпески, с.р.**5166.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 10.10.2015 година е ставена во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Центар 1, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Центар 1, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Центар 1.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0918-15744/1

13 октомври 2015 година
СкопјеДиректор,
Славче Трпески, с.р.**ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР****5167.**

Врз основа на член 9 точка 6 и член 17 од Законот за државната ревизија („Службен весник на РМ“ бр. 66/10, 145/10, 12/14 и 43/14), главниот државен ревизор донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊЕ ОВЛАСТЕН
ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

1. Во Програмата за полагање на стручен испит за стекнување на звање овластен државен ревизор („Службен весник на Република Македонија“ бр.110/14 и 42/15) во, точка 3, се врши замена на Литературата за подготовка за полагање на стручен испит за стекнување на звање овластен државен ревизор која е дадена во Прилог, што е составен дел на оваа програма.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-611/1

19 октомври 2015 година
СкопјеГлавен државен ревизор,
м-р **Тања Таневска, с.р.****ПРИЛОГ****ЛИТЕРАТУРА****I. ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРА**

1. Меѓународни стандарди за ревизија (ИФАК) („Службен весник на РМ“ бр.79/10);
2. Правилник за ревизорски стандарди за државната ревизија („Службен весник на РМ“ бр.56/98);
3. Прирачник за ревизија на регуларност;
4. Прирачник за ревизија на успешност;
5. Правилник за водење сметководство („Службен весник на РМ“ бр.159/09, 164/10, 107/11);
6. Правилник за примена на меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа („Службен весник на РМ“ бр.116/05);
7. Европски упатства за примена на ревизорските стандарди на ИНТОСАИ;
8. Кодекс на етика на ИНТОСАИ;
9. Ревизија, 2011 година, д-р. Зорица Божиновска Лазаревска, издание на УКИМ – Економски факултет;
10. Стандарди за внатрешна контрола во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.147/10).

II. РЕГУЛАТИВА

1. Устав на Република Македонија;
2. Закон за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 58/00.....51/11);
3. Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со ствари во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ бр.78/15);
4. Закон за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/14 154/15);
5. Закон за вработени во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14 и 199/14);
6. Закон за работни односи („Службен весник на РМ“ бр.62/05..... 129/15);
7. Закон за исплата на плати во РМ („Службен весник на РМ“ бр.70/94.....139/14);
8. Закон за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“ бр.80/93..... 129/15);
9. Закон за данок на добивка („Службен весник на РМ“ бр.112/14 и 129/15);

10. Закон за данок на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр.44/99..... 129/15);

11. Закон за даноците на имот („Службен весник на РМ“ бр.61/04..... 154/15);

12. Закон за сметководството на буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“ бр. 61/02.....145/15);

13. Правилник за сметководство на буџети и буџетски корисници („Службен весник на РМ“ бр. 28/03.....101/13);

14. Упатство за начинот на трезорско работење („Службен весник на РМ“ бр. 183/13);

15. Закон за сметководство на непрофитни организации („Службен весник на РМ“ бр.24/03..... 154/15);

16. Закон за буџетите („Службен весник на РМ“ бр.64/05.....171/12);

17. Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04.....47/11);

18. Закон за трговските друштва („Службен весник на РМ“ бр.28/04.....88/15);

19. Закон за облигационите односи („Службен весник на РМ“ бр.18/01.....123/13);

20. Закон за државната ревизија („Службен весник на РМ“ бр.66/10 43/14);

21. Закон за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07.....78/15);

22. Закон за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на РМ“ бр.90/09 и бр.188/13).

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

5168.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец септември 2015 година, во однос на месец август 2015 година, е пониска за 0,2%.

2. Исплатата на платите за месец септември 2015 година, во однос на месец август 2015 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер за труд и
социјална политика,
Диме Спасов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.– Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400.
телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015184